

Прилог бр.3		Предметна програма од втор циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ			
2.	Код	4ЕК203812			
3.	Студиска програма	ФИНАНСИИ И БАНКАРСТВО			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски факултет Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор			
6.	Академска година / семестар	Петта/прв	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. Д-р Ристо Фотов Доц. Д-р Крсте Шајноски			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	<p>Цели на предметната програма (компетенции): Овој предмет ги продлабочува сознанијата на студентите во делот на разбирањето, функционирањето и апликативното работење со процесот на инвестирање и управување со финансиски инструменти. Инвестирањето во хартии од вредност е ставено во пазарен контекст, т.е. во контекст на берзанските пазари на долгорочни хартии од вредност, како и во институционален контекст, во контекст на делувањето на институционалните инвеститори во хартии од вредност, пред сè инвестиционите фондови. Со оглед на фактот дека живееме во исклучително турбулентен период за финансиските пазари управувањето со финансиските инструменти е исклучително битно за надминување на проблемите со кои се соочуваат како компаниите од финансискиот сектор така и компаниите од реалниот сектор, но во исто време и малите акционери и физички лица кој се јавуваат како инвеститори на финансиските пазари. Поопфатното третирање на овие проблеми ќе им овозможи на студентите</p>				

	да ги осознаат причинско последичните врски помеѓу реалниот и финансискиот сектор, помеѓу информациите и цените на акциите, помеѓу регулативата и злоупотребите	
11.	<p>Содржина на предметот :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Услови за инвестирање во хартии од вредност -Анализа и селекција на портфолијата од хартии од вредност - Каматните стапки и вреднување на хартиите од вредност -Теории на пазарот на капитал -Перформанси и управување со инвестициските фондови - Пазар на дериватни инструменти - Институционални инвеститори и нивна регулација 	
12.	Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување	
13.	Вкупен расположив фонд на време	120

14.	Распределба на расположивото време		2+1+1			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава		2 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа			
16.	Други форми на активности	16.1.	Учење за предавања		1 час	
		16.2.	Подготовка за вежби			
		16.3.	Консултации		1 час	
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			70 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)		
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Постигнат успех од 60% од двата колоквиуми или писмениот испит			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	Задолжителна литература					
	22.1.	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	1.Д-р. Дејан Б.	Хартии од вредност –	Центар за	2007
			Шошкич,	управљање портфолиом и инвестициони фондови“, четврто издање, , 2007	издавачка делатност – Београд	
		2.	2.Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett,	“Finansiska trzista i	Poslovni dnevnik,	2006

		institucije”,			
	3.				
	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.2.	1.	Jordan,R.,Warren,W.,Walt, S.	- Negotiable instruments, payments and Credits, Foundation Press, 2000	Foundation Press,	2000
	2.	Frederic Mishkin, Stanley G. Eakins ,	“Finansiska trzista + institucije”,	, Zagreb	2005
	3.	Popovic, Sasa:,	Portfolio analiza – kvantitativni aspekti investiranja u hartije od vrijednosti	Podgorica	2000